

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 6 31 Мај 2022 година

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина

9-та седница

Дневен ред за деветата седница на Советот на општина Василево

1. Годишниот план за вработување за 2022 година за општина Василево...03
2. Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Струмица и општина Василево.....04
3. Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Ново Село и општина Василево.....04
4. Одлука за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“, Струмица - во ликвидација и за разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“, Струмица - во ликвидација.....05
5. Одлука за усвојување на почетниот баланс, годишните сметки за 2021 и 2022 и Извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатијатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“, Струмица – во ликвидација и одобрување на работата на ликвидаторот.....06
6. Годишен план за вработување на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за 2023 г.....07
7. Согласност за паралелки под законски минимум за учебната 2021/22 година во ООУ „Гоце Делчев“, Василево.....08
8. Одлука по барање за финансиски средства поднесено од Митко Ефтимов од с. Василево.....09

9. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2022 година.....10
10. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2022 г.....11
11. Барање за финансиска помош од Атанас Чакров с. Пиперево за организација на Меморијален турнир „Чакрче“, во с. Пиперево.....13
12. Барање за финансиска помош од Цамиски одбор, с. Пиперево.....13

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за давање согласност за Измена и дополнување на Годишен план за вработување за Општина Василево за 2022 година

Се објавува Одлуката за давање согласност за Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година за Општина Василево, донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

08-916/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 20 а и член 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ " бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ" бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и „Службен весник на РСМ“

бр.275/2019; 14/2020) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 30.05.2022 година донесе

ОДЛУКА

За давање согласност за Измена и дополнување на Годишен план за вработување на општина Василево за 2022 година

Член 1

Се дава согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година на Општина Василево.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

08-916/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ**За објавување на Одлуката за
прифаќање на предлог за
воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу
општина Струмица и општина
Василево**

Се објавува Одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Струмица и општина Василево, донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

08-917/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка (Службен Весник на РМ бр. 79/09), член 14 и член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 05/2002) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на општина Василево на седница одржана на 30.05.2022 година донесе

ОДЛУКА**За прифаќање на предлог за
воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу
општина Струмица и општина
Василево****Член 1**

Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка, утврден од Советот на Општина Струмица број 08-2993/1 од 29.04.2022 година, поднесен од Градоначалникот на Општина Струмица број 09-2822/1 од 20.04.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“

08-917/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ**За објавување на Одлуката за
утврдување на предлог за
воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу
општина Ново Село и општина
Василево**

Се објавува Одлуката за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска

соработка помеѓу општина Ново Село и општина Василево, донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

08-918/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка (Службен Весник на РМ бр. 79/09), член 14 и член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 05/2002) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на општина Василево на седница одржана на 30.05.2022 година донесе

ОДЛУКА

За утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ново Село и Општина Василево

Член 1

Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка, утврден од Советот на Општина Ново Село број 08-1199/1 од 09.05.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“

08-918/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА – ЛУНА” – Струмица – во ликвидација и за рарешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња АСТРА – ЛУНА” – Струмица – во ликвидација

Се објавува Одлуката за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА – ЛУНА” – Струмица – во ликвидација и за рарешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња АСТРА – ЛУНА” – Струмица – во ликвидација, донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

08-919/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

08-919/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РСМ“ бр.5/2002) и членот 265 од Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13 38/14 и 41/14), Советот на Општина Василево на седницата одржана на ден 30.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и за разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во ликвидација

Член 1

Поради исполнети услови, односно завршување на постапката за ликвидација, Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во ликвидација, да се брише од Трговскиот регистар, согласно Законот за трговски друштва.

Член 2

Сузана Стојкова, со адреса на ул. Иљо Шопов бр.15/6 од Струмица, со ЕМБГ 0308978465018, се разрешува од функцијата ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

За објавување на Одлуката за усвојување на почетниот баланс, годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА – ЛУНА” – Струмица – во ликвидација и одобрување на работата на ликвидаторот

Се објавува Одлуката за усвојување на почетниот баланс, годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА – ЛУНА” – Струмица – во ликвидација и одобрување на работата на ликвидаторот, донесена на редовната седница на Советот на

Општина Василево, одржана на ден
30.05.2022 година.

08-920/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на членот 36, став
1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на
РСМ“ бр.5/02) и членот 539 од
Законот за трговски
друштва („Службен весник на РСМ“
бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 38/14 и 41/14), Советот на
Општина Василево на седницата
одржана на ден 30.05.2022 година
донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на почетниот
биланс, годишните сметки за 2021
и 2022 и извештајот за
материјалното и финансиското
работење на Заедничкото јавно
претпријатие за заловување на
бездомни кучиња „АСТРА-
ЛУНА” – Струмица - во
ликвидација и одобрување на
работата на ликвидаторот**

Член 1

Основачите на Заедничкото
јавно претпријатие за заловување на
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА”
– Струмица - во ликвидација:
Општина Богданци, Општина
Босилово, Општина Валандово,
Општина Василево, Општина
Гевгелија, Општина Дојран,
Општина Конче, Општина Ново
Село, Општина Радовиш и Општина
Струмица, го усвојуваат билансот на
Заедничкото јавно претпријатие за
заловување на бездомни кучиња
„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во
ликвидација, изготвен од
ликвидаторот.

Основачите на заедничкото
јавно претпријатие „АСТРА-
ЛУНА”- во ликвидација ги
усвојуваат годишните сметки за
2021 и 2022 и извештајот за
материјалното и финансиското
работење на Претпријатието,
изготвени од ликвидаторот.

Член 2

Ликвидаторот, постапката за
бришење на Претпријатието врз
основа на ликвидација ја спроведе
во согласност со Законот за
трговските друштва, начелата на
објективност, документарност,
стручност и совесност, па согласно
тоа се одобрува работата на
ликвидаторот.

Поради исполнети услови,
односно завршување на постапката
за ликвидација, Заедничкото јавно
претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во
ликвидација, да се брише од
Трговскиот регистар, согласно
Законот за трговски друштва.

Член 3

Одлуката е донесена да
послужи пред Централниот регистар
на РСМ во постапка за бришење на
Претпријатието врз основа на
ликвидација.

Член 4

Одлуката влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
Општина Василево“ .

08-920/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02)
член 60 од Статутот на општина

Василево – Пречистен текст
("Службен гласник на општина
Василево " бр. 12/20)
Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлуката за
давање согласност на Годишен
план за вработување на ООУ Гоце
Делчев - Василево за 2023 година**

Се објавува Одлуката за
давање согласност на Годишен план
за вработување на ООУ Гоце Делчев
- Василево за 2023 година, донесена
на редовната седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден
30.05.2022 година.

08-921/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 20 а и член
20 б од Законот за вработените во
јавниот сектор (Законот за
вработените во јавниот сектор
("Службен весник на РМ " бр.
27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018;
198/2018 и „Службен весник на
РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 95/2020;
302/2020), член 32 од Законот за
административни службеници
(„Службен весник на РМ" бр.
27/2014; 199/2014; 48/2015;
154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016;
142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и
„Службен весник на РСМ“
бр.275/2019; 14/2020) и член 22 од
Статутот на Општина Василево-
Пречистен текст („Службен гласник
на општина Василево“ бр. 12/2020),
Советот на општина Василево на
својата редовна седница одржана на
30.05.2022 година донесе

ОДЛУКА

**За давање согласност на Годишен
план за вработување на ООУ Гоце
Делчев Василево за 2023 година**

Член 1

Се дава согласност на Годишен план
за вработување на ООУ Гоце Делчев
Василево за 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со
денот на донесување, а ќе се објави
во Службен гласник на општина
Василево.

08-921/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот
на општина Василево – Пречистен
текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20)
Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлуката за
давање согласност за паралелки
под законски минимум за учебна
2021/22 година во ООУ Гоце
Делчев Василево**

Се објавува Одлуката за
давање согласност за паралелки под
законски минимум за учебна
2021/22 година во ООУ Гоце Делчев

Василево, донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

08-922/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 53 точка 6 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 30.05.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за давање согласност за
паралелки под законски минимум
за учебна 2021/22 година во ООУ
Гоце Делчев Василево

Член 1

Се дава согласност за функционирање на паралелки под законски минимум одреден за функционирање на една паралелка за учебна 2021/22 година во ООУ Гоце Делчев Василево.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

08-922/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

За објавување на Одлуката за
одобрување на финансиски
средства на Митко Ефтимов

Се објавува Одлука за одобрување на финансиски средства на Митко Ефтимов, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

08-923/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на финансиски
средства на Митко Ефтимов

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува финансиски средства во висина од 6.000 денари на Митко Ефтимов од с.Василево бр.158 за организација на прослава по повод празникот Ѓурговден на манастирот Свети Ѓорги во Василево.

Член 2

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2022 година, а ќе се исплатат на сметка на Митко Ефтимов.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

08-923/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Програма за
измена и дополнување на
Програмата за изработка на
урбанистички планови во**

**Општина Василево за 2022
година**

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Василево за 2022 година, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 28.02.2022 година.

08-924/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.02.2022 година, донесе

ПРОГРАМА

**за измена и дополнување на
Програмата за изработка на
урбанистички планови во
Општина Василево за 2022
година**

1.Во Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2022 година (Службен гласник на општина Василево бр.12/2021) се вршат измени и дополнувања :

Во точка 1. Планирани активности се додава:
Подточка 1.22 која гласи:
Изработка на урбанистички проект

за вон опфат на урбанистички план на дел од КП бр.960, дел од КП 2135/1 и дел од КП бр.2135/2 КО Доброшинци - ВОНГРАД со намена В5.2- Цамија.

Во точка 2. Финансирање по подточка 1.21 се додава подточка 1.22 и гласи:

Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.3; 1.16; 1.17; 1.18 и 1.19 ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево.

Средствата за активностите предвидени во точка 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11;1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.20; 1.21 и 1.22 немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2022 година и истите ќе се обезбедат од физички лица.

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

08-924/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

08-925/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20)

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15, 219/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.244/2019, 82/20, 53/21, 77/21 и 150/21) и член 22 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево бр.12/20), Советот на општина Василево на 9-тата седница одржана на 30.05.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година на следниот начин

| Програма Потставка | БУЏЕТ | САМОФИНАН | ДОТАЦИИ | ДОНАЦИИ | КРЕДИТИ |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------|---------|---------|
| N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| 401130 Основни плати | 0 | 0 | -730.000 | 0 | 0 |
| 402110 Придоноси за ПИО | 0 | 0 | -370.000 | 0 | 0 |
| 424210 Одржување згради | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 464910 Плаќање по судски решенија | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 464940 Трансфери при пензионирање | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Бр 08-925/1
31.05.2022

Совет на Општина Василево
Претседател
Ристо Делијанов

редовна седница одржана на ден
30.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на финансиски
средства на Атанас Чакров

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува финансиски средства во висина од 40.000 денари на Атанас Чакров од с.Пиперево, за организација на меморијален турнир „Чакрче 05“ во с. Пиперево кој започнува од 12.07.2022 година.

Член 2

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2022 година, а ќе се исплатат на сметка на Атанас Чакров.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

| | |
|----------------------------------|--|
| 08-926/1 31.05.2022 година | Совет на Општина Василево претседател Ристо Делијанов |
|----------------------------------|--|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

За објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства на Атанас Чакров

Се објавува Одлука за одобрување на финансиски средства на Атанас Чакров од с.Пиперево, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

| | |
|----------------------------------|--|
| 08-926/2 31.05.2022 година | Општина Василево Градоначалник Славе Андонов |
|----------------------------------|--|

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ**За објавување на Одлуката за одобрување на градежен материјал на цамискиот одбор во с.Пиперево**

Се објавува Одлука за одобрување на градежен материјал на цамискиот одбор во с.Пиперево, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 30.05.2022 година.

08-927/2 Општина Василево
31.05.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.05.2022 година, донесе

**ОДЛУКА
за одобрување на градежен материјал на цамискиот одбор во с.Пиперево****Член 1**

Со оваа Одлука се одобрува градежен материјал на цамискиот одбор за оградување на дворот во цамијата.

Член 2

На цамискиот одбор во с.Пиперево им се одобрува 40 вреќи

цимент, 60 метри мрежа и 40 стубови за оградување на дворот во цамијата.

Член 3

До архивата на општина Василево ќе се достави фактура од правното лице од кое е набавено градежниот материјал.

Член 4

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

08-927/1 Совет на Општина
31.05.2022 Василево
година претседател
Ристо Делијанов